

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 17

Год. LX

Среда, 24 март 2004

Цена на овој број е 350 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
289. <b>Закон</b> за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Проектот за модернизација на образованието.....	2	303. <b>Уредба</b> за изменување на Уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје.....	10
290. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за државните службеници.	3	304. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за изработување на пригодни ковани пари по повод 100 години од Илинденското востание.....	10
291. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за стечај.....	4	305. <b>Одлука</b> за одземање од користење-концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Охридско Езеро.....	10
292. <b>Указ</b> бр. 87 од 23.03.2004 година.....	7	306. <b>Наредба</b> за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осемнување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Канада.....	10
293. <b>Одлука</b> за огласување избор на претседател на Врховниот суд на Република Македонија.....	8	307. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 189/2003 од 24 март 2004 година.....	11
294. <b>Одлука</b> за огласување избор на претседател на Апелациониот суд во Битола.....	8	<b>Акти на фондовите и заводите</b>	
295. <b>Одлука</b> за огласување избор на судии на Апелациониот суд во Скопје.....	8	12. <b>Одлука</b> за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за 2004 година.....	12
296. <b>Одлука</b> за огласување избор на судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.	8	<b>Меѓународни договори</b>	
297. <b>Одлука</b> за огласување избор на судија на Основниот суд во Дебар.....	8	3. <b>Закон</b> за ратификација на Стокхолмската конвенција за неразградливи органски загадувачи.....	1-68
298. <b>Одлука</b> за огласување избор на судија на Основниот суд во Гевгелија.....	9		
299. <b>Одлука</b> за огласување избор на судии на основните судови во Гостивар, Дебар и Кавадарци.....	9		
300. <b>Одлука</b> за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	9		
301. <b>Одлука</b> за избор на претседател на Основниот суд во Охрид.....	9		
302. <b>Одлука</b> за избор на судии на основните судови .....	9		

289.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 од Уставот на Република Македонија, вршителот на функцијата претседател на Република Македонија и претседател на Собранието на Република Македонија, издава

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕГУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО**

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договорот за заем за Проектот за модернизација на образованието, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 март 2004 година.

Бр. 07-1252/1  
22 март 2004 година  
Скопје

Вршител на функцијата  
Претседател  
на Република Македонија,  
Претседателот  
на Собранието на Република  
Македонија,

д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

**ЗАКОН**

**ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕГУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО**

**Член 1**

Република Македонија се задолжува кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка со заем во износ од 5 милиони (5.000.000,00) американски долари, наменет за реализација на Проектот за модернизација на образованието.

**Член 2**

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 на овој закон, се утврдуваат со Договор за заем за Проектот за модернизација на образованието, кој ќе се склучи меѓу Владата на Република Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка.

Од името на Република Македонија, Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

**Член 3**

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој закон е 17 години, со вклучен грејс период од пет години и каматна стапка од ЛИБОР + 0,75% годишно.

Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни ануитети од кои почнувајќи од 15 мај 2009 година до 15 мај 2020 година, ќе се отплаќаат 23 еднакви полугодишни ануитети во износ од 210.000 американски долари и на 15 ноември 2020 година ќе се отплати последниот ануитет во износ од 170.000 американски долари.

Во грејс периодот од пет години, што претставува и период на реализација на проектот, ќе се плаќа само каматата на заемот.

**Член 4**

На или веднаш по датумот на влегувањето во сила на Договорот за заем од членот 2 став 1 на овој закон, се плаќа еднократна провизија-трошок во износ од 1% од износот на заемот.

На износот на неповлечените средства од заемот се плаќа провизија во висина од 0,75% годишно пропишана од страна на Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка.

Провизијата од ставот 2 на овој член се плаќа полу-годишно и тоа на 15 мај и на 15 ноември секоја година.

**Член 5**

Корисник на средствата од заемот за Проектот за модернизација на образованието е Министерството за образование и наука.

**Член 6**

Република Македонија заемот од членот 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

**Член 7**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**L I G J I**

**PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME HUA NË BANKËN NËRËKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM - BANKËN BOTËRORE SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA PËR PROJEKTIN PËR MODERNIZIMIN E ARSIMIT**

**Neni 1**

Republika e Maqedonisë ngarkohet në Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Bankën Botërore me hua në shumë prej 5 milionë (5.000.000,00) dollarë amerikan, dedikuar për realizimin e Projektit për modernizimin e arsimit.

**Neni 2**

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huasë nga neni 1 i këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshje për hua sipas Projektit për modernizimin e arsimit, e cila do të lidhet ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Bankës Botërore.

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen për hua nga paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruajë ministri i Financave ose personi i autorizuar prej tij.

**Neni 3**

Afati për pagesën e huasë nga neni 1 i këtij ligji është 17 vjet, duke përfshirë grejs periudhën prej 5 vitesh dhe shkallën e kamatës prej LIBOR + 0,75% në vit.

Huaja do të paguhet në 24 anuitete gjysmëvjetore prej të cilave duke filluar nga 15 maji i vitit 2009 deri më 15 maj të vitit 2020 do të paguhet 23 anuitete të barabarta në shumë prej 210.000 dollarë amerikan dhe më 15 nëntor të vitit 2020 do të paguhet anuiteti i fundit në shumë prej 170.000 dollarë amerikan.

Në grejs periudhën prej 5 vitesh, që paraqet edhe periudhën e realizimit të projektit, do të paguhet vetëm kamata e huasë.

**Neni 4**

Në datën ose menjëherë pas datës së hyrjes në fuqi të Marrëveshjes për hua nga neni 2, paragrafi 1 i këtij ligji, paguhet provizioni i njëfishhtë-shpenzimi prej 1% nga shumata e huasë.

Në shumën e mjeteve të patërhequra të huasë paguhet provizioni në lartësi prej 0,75% në vit i përcaktuar nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka Botërore.

Provizioni nga paragrafi 2 i këtij neni paguhet në gjashtë muaj, më 15 maj dhe 15 nëntor për çdo vit.

**Neni 5**

Shfrytëzues i mjeteve të huasë për Projektin për modernizimin e arsimit është Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

**Neni 6**

Republika e Maqedonisë huanë nga neni 1 i këtij Ligji do ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

**Neni 7**

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**290.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 од Уставот на Република Македонија, вршителот на функцијата претседател на Република Македонија и претседател на Собранието на Република Македонија, издава

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 март 2004 година.

Бр. 07-1228/1  
19 март 2004 година  
Скопје

Вршител на функцијата  
Претседател  
на Република Македонија,  
Претседателот  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ****Член 1**

Во Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003 и 85/2003), во членот 3 ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Одредбите на овој закон не се однесуваат на воените и граѓанските лица на служба во Армијата на Република Македонија, на униформираниите лица во Министерството за внатрешни работи, во казнено-поправните и воспитно-поправните установи, шумската полиција, судската полиција, финансиската полиција и Царинската управа, на лицата со посебни должности и овластувања вработени во Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање, Царинската управа, овластените државни ревизори и лицата кои вршат работи и работни задачи на државна ревизија во Државниот завод за ревизија, како и на вработените во Управата за цивилна-воздушна пловидба кои вршат работи и задачи на воздухопловен и стручен персонал од значење за безбедноста на воздушната пловидба, освен ако со друг закон поинаку не е утврдено.“

**Член 2**

Во членот 36 во ставот 2 табелата се менува и гласи:

Група	Звање	Бодови
I	Генерален секретар	660
I	Државен секретар	625
I	Државен советник	470
I	Раководител на сектор	450
I	Помошник раководител на сектор	360
I	Раководител на одделение	300
II	Советник	235
II	Виш соработник	200
II	Соработник	185
II	Помлад соработник	155
III	Самостоен референт	150
III	Виш референт	135
III	Референт	120
III	Помлад референт	100

Ставовите (3) и (4) се бришат.

**Член 3**

Членот 42 се менува и гласи:

„Вредноста на бодот за платите на државните службеници се утврдува секоја година со одлука на Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии, која се донесува во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на Буџетот на Република Македонија, а врз основа на вкупниот број на државни службеници распоредени по соодветните звања за тековната година.“

**Член 4**

Одредбите од „Глава IV - Систем на плати и надоместоци на плати на државните службеници“ ќе се применуваат од 31 март 2006 година, освен одредбите кои се однесуваат на основната компонента без додатокот на плата за кариера кои ќе започнат да се применуваат етапно од 1 април 2004 година, а нивната целосна примена ќе се реализира од 31 март 2006 година.

Министерот за финансии со Упатство ќе го утврди начинот на пресметката и исплатата на платите од ставот 1 на овој член.

**Член 5**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J I****PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËSIT SHTETËROR****Neni 1**

Në Ligjin për nëpunësit shtetëror („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003 dhe 85/2003), në nenin 3 paragrafi (5) ndryshon si vijon:

„(5) Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me personat ushtarak dhe civil me shërbime në Armatën e Republikës së Maqedonisë, me personat e uniformuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në entet ndëshkuese-përmirësuese dhe edukuese-përmirësuese, policinë pyjore, policinë gjyqësore, policinë financiare dhe Drejtorinë Doganore, me personat me obligime dhe autorizime të veçanta, të punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Agjencinë e Zbulimit, Drejtorinë Doganore, Revizorët e autorizuar Shtetëror dhe personat të cilët kryejnë punë dhe detyra të punës të Revizionit shtetëror në Entin shtetëror të Revizionit, si dhe me të punësuarit në Drejtorinë për Lundrim civil-ajror, të cilët kryejnë punë dhe detyra të personelit të aviacionit dhe profesional, me rëndësi për sigurinë e lundrimit ajror, përveç nëse me ligj tjetër nuk është caktuar ndryshe.“

**Neni 2**

Në nenin 36 paragrafi 2, tabela ndryshon si vijon:

Grupi	Titulli	Pikë
I	Sekretar i përgjithshëm	660
I	Sekretar shtetëror	625
I	Këshilltar shtetëror	470
I	Udhëheqës sektori	450
I	Ndihmës i udhëheqësit të sektorit	360
I	Udhëheqës seksioni	300
II	Këshilltar	235
II	Bashkëpunëtor i lartë	200
II	Bashkëpunëtor	185
II	Bashkëpunëtor më i ri	155
III	Referent i pavarur	150
III	Referent i lartë	135
III	Referent	120
III	Referent më i ri	100

Paragrafët (3) dhe (4) fshihen.

## Neni 3

Neni 42 ndryshon si vijon:

## "Neni 42

Vlera e pikës për rrogat e nëpunësve shtetëror, përcaktohet çdo vit me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrit të Financave, i cili merret në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, në bazë të numrit të përgjithshëm të nëpunësve shtetëror, të sistemuar sipas titujve përkatës, për vitin në vijim."

## Neni 4

Dispozitat nga "Kapitulli IV – Sistemi i rrogave dhe kompensime të rrogave të nëpunësve shtetëror" do të zbatohen prej 31 marsi të vitit 2006, përveç dispozitave të cilat vlejnë për komponentën themelore, pa shtesën e rrogës për karrierë, të cilat do të fillojnë të zbatohen në mënyrë etapore prej 1 prilli të vitit 2004, ndërsa zbatimi i tërësishëm do të realizohet prej 31 marsi të vitit 2006.

Ministri i Financave, me Udhëzim do ta përcaktojë mënyrën e përlogaritjes dhe pagesës së rrogave nga paragrafi 1 i këtij neni.

## Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 291.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 од Уставот на Република Македонија, вршителот на функцијата претседател на Република Македонија и претседател на Собранието на Република Македонија, издава

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стечај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 март 2004 година.

Бр. 07-1235/1  
19 март 2004 година  
Скопје

Вршител на функцијата  
Претседател  
на Република Македонија,  
Претседателот  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

## Член 1

Во Законот за стечај ("Службен весник на Република Македонија" број 55/97, 53/2000 и 37/2002), по членот 7 се додава нов наслов и нов член 7-а, кои гласат:

## "Изземање

## Член 7-а

(1) Барање за изземање на судија со образложени причини, може да се поднесе најдоцна пет дена пред одржувањето на рочиштето за: испитување на условите за отворање на стечајната постапка, испитување и верификација на побарувањата и за поднесување извештај.

(2) По барањето од ставот (1) на овој член, одлучува претседателот на судот во рок од три дена од поднесувањето на барањето.

(3) Во текот на стечајната постапка, истиот подносител има право да поднесе само едно барање за изземање.

(4) Не е допуштено да се бара изземање на сите судии и претседателот на судот доколку тој не постапува по конкретен предмет.

(4) Барањето поднесено спротивно на одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, претседателот на судот ќе го отфрли. Против решението за отфрлање не е допуштена посебна жалба."

## Член 2

Во членот 20 став (2) зборовите: "со член 2 ставот (3) од" се бришат, а зборот "трговец" се заменува со зборовите: "е регистрирано како трговец - поединец".

Ставот (3) се менува и гласи:

"(3) Друштвото од ставот (1) на овој член може да добие дозвола за вршење работи на стечаен управник, ако има вработено најмалку еден овластен стечаен управник и најмалку еден дипломиран правник или дипломиран економист."

## Член 3

Во членот 30 став (3) по зборот "Наградата" се става запирка.

Ставот (4) се менува и гласи:

"(4) Решението од ставот (3) на овој член се доставува до стечајниот управник, до одборот на доверители и до должникот и се истакнува на огласната табла во судот."

## Член 4

Во членот 33 став (2) во втората реченица по зборот "одборот" се додава зборот "задолжително".

## Член 5

Во членот 46 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:

"(2) Предлогот за поведување на стечајна постапка се доставува до Управата за јавни приходи во рок од три дена од приемот на предлогот.

(3) Управата за јавни приходи е должна во рок од 30 дена од приемот на предлогот да поднесе извештај до судот по однос на обврските и имотот на стечајниот должник.

(4) Судот нема да ја заклучи стечајната постапка согласно со членот 64 од овој закон до истекот на рокот за произнесување на Управата за јавни приходи."

Во ставот (8) точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: "и со предлогот да достави податоци за имотната состојба и ненамирените обврски по однос на даноци и придонеси од надлежен орган."

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12).

## Член 6

Во членот 60 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Стечајниот совет е должен да донесе решение по предлогот за отворање на стечајна постапка, најдоцна во рок од 90 дена од приемот на предлогот."

Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4), (5), (6) и (7).

## Член 7

По членот 80 се додава нов член 80-а, кој гласи:

## "Член 80-а

(1) За земјоделското земјиште во државна сопственост што го користел стечајниот должник, кое во катастарската евиденција се води како земјиште во Република Македонија, судот што ја води стечајната постапка, согласно со членот 30-б став (3) од Законот за земјоделско земјиште донесува решение за престанок на правото на користење на стечајниот должник и го враќа во владение на Република Македонија, во рок од осум дена од правосилноста на решението за отворање на стечајната постапка.

(2) Во случај кога е отворена стечајна постапка, а не е донесено решението од ставот (1) на овој член, судот ќе го донесе решението во рок од 30 дена, но најдоцна до заклучувањето на стечајната постапка."

## Член 8

Во членот 86 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) По намирување на трошоците на стечајната постапка се намируваат неплатените придонеси од плата за пензиско и инвалидско осигурување за времето до отворањето на стечајната постапка, пресметани на најниската основица за плаќање придонеси."

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

## Член 9

Насловот пред членот 165 се менува и гласи: "Депонирање во стечајното досие".

Во членот 165 по зборот "доверителите" се става запирка и се додаваат зборовите: "извештајот за економско-финансиската состојба на должникот".

## Член 10

Во членот 167 ставот (2) се менува и гласи:

"(2) На рочиштето за поднесување на извештај од ставот (1) на овој член, ќе им се даде можност на стечајниот управник, на должникот, на одборот на доверителите и на претставниците на вработените, да се произнесат за извештајот на стечајниот управник за економско-финансиската состојба на должникот."

## Член 11

Во членот 170 зборовите: "веднаш ќе ги ликвидира, односно ќе ги претвори во пари" се заменуваат со зборовите: "во рок од осум дена ќе започне постапка за претворање во пари на".

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Постапката за претворање на имотот од ставот (1) на овој член во пари, трае најмногу 90 дена."

## Член 12

По членот 170 се додаваат три нови наслова и три нови члена 170-а, 170-б и 170-в, кои гласат:

**"Начин и постапка на претворање на имотот од стечајната маса во пари"**

## Член 170-а

(1) Претворањето на имотот од стечајната маса во пари, се врши по пат на продажба со јавен оглас за прибирање на понуди, со јавно наддавање или со непосредна спогодба.

(2) Продажбата на имотот од стечајната маса по пат на јавен оглас за прибирање на понуди или со јавно наддавање, се објавува во најмалку два дневни весника, а по потреба и во странски весник.

(3) Со непосредна спогодба имотот од ставот (1) на овој член, може да се продаде, доколку по две последователно спроведени постапки на јавен оглас за прибирање на понуди или на јавно наддавање не е извршена продажба на имотот од стечајната маса. Одлуката за продажба со непосредна спогодба ја донесува стечајниот совет, а по предлог на стечајниот управник и по прибавено писмено мислење од одборот на доверители.

(4) Начинот, постапката и роковите за продажба на имотот од стечајната маса, поблиску ќе ги пропише министерот за правда.

**Начин на претворање на имотните права од стечајната маса во пари**

## Член 170-б

Претворањето на имотните права од стечајната маса во пари, се врши согласно со одредбите од членот 170-а на овој закон, доколку со друг закон поинаку не е определено.

**Продажна цена**

## 170-в

(1) Имотот од стечајната маса се продава по проценета вредност.

(2) Доколку при продажбата на недвижниот имот по пат на јавен оглас за прибирање на понуди е понудена пониска цена од проценетата вредност, на предлог

на стечајниот управник, а по претходно прибавено писмено мислење од одборот на доверители, собранието на доверителите може да одлучи имотот од стечајната маса да се продаде и по цена пониска од проценетата вредност.

(3) Заради донесување на одлуката од ставот (2) на овој член, собранието на доверителите ќе се свика во рок од 15 дена од денот на отворањето на понудите.

(4) Доколку не се одржи собранието на доверителите во рокот од ставот (3) на овој член, одлуката од ставот (2) на овој член ја донесува стечајниот совет во рок од осум дена од денот определен за одржување на собранието на доверителите.

(5) На одлуката од ставот (4) на овој член, доверителите имаат право на посебна жалба.

(6) Доколку при првото јавно наддавање за продажба на недвижниот имот не се постигне цена во висина на проценетата вредност, јавното наддавање се повторува, при што продажната цена не може да биде помала од две третини од проценетата вредност.

(7) Доколку недвижниот имот од стечајната маса се продава по пат на непосредна спогодба, продажната цена не може да биде пониска од една половина од проценетата вредност.

(8) На предлог на стечајниот управник, со одлука на одборот на доверителите, по пониска цена од проценетата вредност, може да се врши продажба на подвижни предмети (опрема, репроматеријали, недовршени производи, инвентар, отпадни материјали и слично)."

## Член 13

Во членот 176 став (1) по зборовите: "стечајната маса" зборовите: "дури и" се бришат.

## Член 14

Во членот 182 став (3) во првиот ред зборовите: "на промет" се заменуваат со зборовите: "пропишан со закон", а на крајот на реченицата зборовите: "на промет" се бришат.

## Член 15

Насловот пред членот 217 се менува и гласи: "Дополнително вклучување на доверители на стечајната маса".

Во членот 217 точка 3) зборовите: "за кои побарувањата стечајниот управник дознал" се бришат.

## Член 16

Во членот 220 во ставот (1) се додава нова точка 3), која гласи:

"3) по намирување на трошоците на стечајната постапка, се намируваат неплатените придонеси од плата за пензиско и инвалидско осигурување за времето до отворањето на стечајната постапка, пресметани на најниската основица за плаќање придонеси;"

Точката 3) станува точка 4).

## Член 17

Во членот 229 став (3) по зборот "основан" запирката се брише и се додава сврзникот "и", а по зборот "вработените" запирката и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

## Член 18

Во членот 243 став (1) точка 1) по зборот "основан" запирката се брише се додава сврзникот "и", а по зборот "вработените" зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Ставот (2) се брише.

Ставот (3) станува став (2).

## Член 19

Во членот 246 став (2) зборовите: "судскиот регистар" се заменуваат со зборовите: "стечајното досие".

Во ставот (3) по зборот "должникот" запирката се заменува со сврзникот "и", а зборовите: "и претставниците на Министерството за стопанство и Министерството за финансии" се бришат.

## Член 20

Прописот од членот 170-а став (4) на овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 21

Одредбите на овој закон ќе се применуваат на стечајните постапки отворени по влегувањето во сила на овој закон, како и на стечајните постапки кои се во тек, а по кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не е одржано извештајно рочиште.

## Член 22

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за стечај.

## Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FALIMENTIM

## Neni 1

Në Ligjin për falimentim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/97, 53/2000 dhe 37/2002), pas nenit 7 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 7-a, si vijojnë:

### "Përfashtimi

## Neni 7-a

(1) Kërkesa për përfashtimin e gjykatësit për shkaqe të arsyeshme, mund të paraqitet më së voni pesë ditë para mbajtjes së seancës për: shqyrtimin e kushteve për hapjen e procedurës falimentuese, shqyrtimin dhe verifikimin e kërkesave dhe për paraqitjen e raportit.

(2) Për kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, vendos kryetari i gjyqit, në afat prej tri ditëve nga paraqitja e kërkesës.

(3) Gjatë procedurës falimentuese, paraqitësi i njëjtë ka të drejtë të paraqesë vetëm një kërkesë për përfashtim.

(4) Nuk lejohet të kërkohet përfashtimi i të gjithë gjykatësve dhe kryetarit të gjyqit nëse ai nuk vepron për lëndën konkrete.

(4) Kërkesën e paraqitur në kundërshtim me dispozitat nga paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni, kryetari i gjyqit e hedh poshtë. Kundër Vendimit për refuzim nuk lejohet ankesë e veçantë."

## Neni 2

Në nenin 20 në paragrafin (2) fjalët "me nenin 2 paragrafi (3) nga" fshihen, ndërsa fjala "tregtar", zëvendësohet me fjalët "është regjistruar si tregtar-individ".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Shoqëria nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të marrë leje për kryerjen e punëve të drejtorit falimentues, nëse ka të punësuar së paku një drejtor falimentues të autorizuar dhe së paku një jurist të diplomuar ose ekonomist të diplomuar."

## Neni 3

Në nenin 30 në paragrafin (3) pas fjalës "Shpërblimi", vihet presje.

Paragrafi (4), ndryshohet si vijon:

"(4) Vendimi nga paragrafi (3) i këtij neni i dorëzohet drejtorit falimentues, Këshillit të kreditorëve dhe debitorit dhe vendoset në tabelën e shpalljeve të Gjykatës."

## Neni 4

Në nenin 33 në paragrafin (2), në fjalinë e dytë pas fjalës "këshilli", shtohet fjala "obligativisht".

## Neni 5

Në nenin 46 pas paragrafit (1), shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3) dhe (4), si vijojnë:

"(2) Propozimi për hapjen e procedurës falimentuese, paraqitet në Drejtorinë e të Hyrave Publike, në afat prej tri ditëve nga pranimi i propozimit.

(3) Drejtoria e të Hyrave Publike, është e obliguar që në afat prej 30 ditëve nga pranimi i propozimit, të paraqesë raport në Gjykatë lidhur me obligimet dhe pronën e debitorit falimentues.

(4) Gjyqi nuk do ta mbyllë procedurën falimentuese sipas nenit 64 të këtij ligji, deri në skadimin e afatit për prononcimin e Drejtorisë të të Hyrave Publike."

Në paragrafin (8), pika në fund fshihet dhe shtohen fjalët "dhe me propozimin të paraqesë të dhëna për gjendjen pronësore dhe obligimet e pëpërbushura ndaj tatimeve dhe kontributeve nga organi kompetent."

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9), bëhen paragrafë (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12).

## Neni 6

Në nenin 60 pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Këshilli falimentues është i obliguar të marrë Vendim ndaj propozimit për hapjen e procedurës falimentuese, më së voni në afat prej 90 ditëve nga marrja e propozimit."

Paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6), bëhen paragrafë (3), (4), (5), (6) dhe (7).

## Neni 7

Pas nenit 80, shtohet neni i ri 80-a, si vijon:

### "Neni 80-a

(1) Për tokën bujqësore në pronësi shtetërore, të cilën e ka shfrytëzuar debitori falimentues, e cila në evidencën kadastrale evidentohet si tokë në Republikën e Maqedonisë, Gjykata, e cila e udhëheq procedurën falimentuese sipas nenit 30-b paragrafi (3) të Ligjit për tokën bujqësore, merr Vendim për shuarjen e të drejtës për shfrytëzim të debitorit falimentues dhe e kthen në qeverisje të Republikës së Maqedonisë, në afat prej tetë ditëve nga plotfuqishmëria e Vendimit për hapjen e procedurës falimentuese.

(2) Në rastin kur është hapur procedura falimentuese, ndërsa nuk është marrur Vendimi nga paragrafi (1) i këtij neni, Gjykata do të marrë Vendimin në afat prej 30 ditëve, por më së voni deri në mbylljen e procedurës falimentuese."

## Neni 8

Në nenin 86 pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Pas përbushjes së shpenzimeve të procedurës falimentuese, përbushen kontributet e papaguara nga paga për sigurimin pensional dhe invalidor, gjatë kohës deri në hapjen e procedurës falimentuese, të përlogaritura sipas bazës më të ulët për pagesën e kontributeve."

Paragrafët (2) dhe (3), bëhen paragrafë (3) dhe (4).

## Neni 9

Titulli para nenit 165, ndryshohet si vijon: "Depozitimi në dosjen falimentuese".

Në nenin 165 pas fjalës "kreditorët", vihet presje dhe shtohen fjalët "raporti për gjendjen ekonomike-financiare të debitorit."

## Neni 10

Në nenin 167 paragrafi (2), ndryshohet si vijon:

"(2) Në seancën gjyqësore për paraqitjen e raportit nga paragrafi (1) i këtij neni, drejtorit falimentues, debitorit, këshillit të kreditorëve dhe përfaqësuesve të të punësuarve, do t'u jepet mundësia të prononcohen për raportin e drejtorit falimentues, lidhur me gjendjen ekonomike-financiare të debitorit."

## Neni 11

Në nenin 170 fjalët "menjherë do t'i likuidojë, respektivisht do t'i shndërrojë në para", zëvendësohen me fjalët "në afat prej tetë ditëve do të fillojë procedura për shndërrimin në para të".

Pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Procedura për shndërrimin në para të pronës nga paragrafi 1 i këtij neni, zgjat më së shumti 90 ditë."

## Neni 12

Pas nenit 170, shtohen tre tituj të rinj dhe tre nene të reja 170-a, 170-b dhe 170-v si vijojnë:

**“Mënyra dhe procedura e shndërrimit të pronës nga masa falimentuese në para**

## Neni 170-a

(1) Shndërrimi i pronës të masës falimentuese në para, bëhet përmes shitjes me shpallje publike për grumbullimin e ofertave, me ankand publik, ose me marrëveshje të drejtpërdrejtë.

(2) Shitja e pronës nga masa falimentuese përmes shpalljes publike për pranimin e ofertave, ose me ankand publik, shpallet në së paku dy gazeta ditore, ndërsa sipas nevojës edhe në gazetë të huaj.

(3) Me marrëveshje të drejtpërdrejtë, prona nga paragrafi (1) i këtij neni mund të shitet, nëse pas dy procedurave të njëpasnjëshme, të zbatuara në shpalljen publike për pranimin e ofertave, ose në ankand publik nuk është kryer shitja e pronës nga masa falimentuese. Vendimin për shitje me marrëveshje të drejtpërdrejtë e merr Këshilli falimentues, me propozimin e drejtorit falimentues dhe pas marrjes së mendimit me shkrim nga këshilli i kreditorëve.

(4) Mënyrën, procedurën dhe afatet për shitjen e pronës nga masa falimentuese, më për së afërmi i përcakton ministri i Drejtësisë.

**Mënyra e shndërrimit të të drejtave pronësore nga masa falimentuese në para**

## Neni 170-b

Shndërrimi i të drejtave pronësore nga masa falimentuese në para, bëhet sipas dispozitave të nenit 170-a të këtij ligji, nëse me ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe.

**Çmimi i shitjes**

## Neni 170-v

(1) Prona nga masa falimentuese shitet me vlerë të përcaktuar.

(2) Nëse gjatë shitjes së pronës së patundshme përmes shpalljes publike për grumbullimin e ofertave, është ofruar çmimi më i ulët nga vlera e përcaktuar, me propozimin e drejtorit falimentues, e me marrjen paraprakisht të mendimit me shkrim nga këshilli i kreditorëve, Kuvendi i kreditorëve mund të vendosë që prona nga masa falimentuese të shitet edhe me çmim më të ulët nga vlera e përcaktuar.

(3) Për shkak të marrjes së Vendimit nga paragraf (2) i këtij neni, Kuvendi i kreditorëve do të konvokohet në afat prej 15 ditëve nga dita e hapjes së ofertave.

(4) Nëse nuk mbahet Kuvendi i kreditorëve në afatin nga paragrafi (3) i këtij neni, Vendimin nga paragrafi (2) i këtij neni, e merr Këshilli falimentues në afat prej tetë ditëve, nga dita e caktuar për mbajtjen e Kuvendit të kreditorëve.

(5) Ndaj Vendimit nga paragrafi (4) i këtij neni, kreditorët kanë të drejtë ankese të veçantë.

(6) Nëse gjatë ankandit të parë publik për shitjen e pronës së patundshme nuk arrihet çmimi në lartësinë e vlerës së përcaktuar, ankandi publik përsëritet, gjatë kësaj çmimi i shitjes nuk mund të jetë më i vogël se dy të tretat e vlerës së përcaktuar.

(7) Nëse prona e patundshme nga masa falimentuese, shitet përmes marrëveshjes së drejtpërdrejtë, çmimi i shitjes nuk mund të jetë më i vogël se gjysma e vlerës së përcaktuar.

(8) Me propozim të drejtorit falimentues, me Vendim të këshillit të kreditorëve, me çmimin më të ulët se vlera e përcaktuar, mund të bëhet shitja e sendeve të tundshme (pajisjet, lëndët riprodhuese, prodhimet e papërfunduara, inventari, hedhurinat dhe ngjashëm).”

## Neni 13

Në nenin 176 në paragrafin (1) pas fjalëve “masa falimentuese”, fjalët “madje edhe”, fshihen.

## Neni 14

Në nenin 182 në paragrafin (3), në rreshtin e parë fjalët “në qarkullim”, zëvendësohen me fjalët “të përcaktuara me ligj”, ndërsa në fund të fjalisë fjalët “në qarkullim” fshihen.

## Neni 15

Titulli para nenit 217, ndryshohet si vijon: “Përfshirja plotëse e kreditorëve të masës falimentuese”.

Në nenin 217 në pikën 3) fjalët “ kërkesa, për të cilat drejtori falimentues ka pasur njohuri”, fshihen.

## Neni 16

Në nenin 220 në paragrafin (1), shtohet pikë e re 3), si vijon:

“(3) Pas përmbushjes së shpenzimeve të procedurës falimentuese, përmbushen kontributet e papaguara nga paga për sigurimin pensional dhe invalidor, gjatë kohës deri në hapjen e procedurës falimentuese, të përlogaritura në bazën më të ulët për pagesën e kontributeve.”

Pika 3), bëhet pikë 4).

## Neni 17

Në nenin 229 në paragrafin (3), pas fjalës “i themeluar” presja fshihet dhe shtohet lidhëza “dhe”, ndërsa pas fjalës “të punësuarit” presja dhe fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

## Neni 18

Në nenin 243 në paragrafin (1), në pikën 1) pas fjalës “i themeluar”, presja fshihet, shtohet lidhëza “dhe”, ndërsa pas fjalës “të punësuarit”, fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Paragrafi (2) fshihet.

Paragrafi (3), bëhet paragraf (2).

## Neni 19

Në nenin 246 në paragrafin (2), fjalët “regjistri gjyqësor”, zëvendësohen me fjalët “dosja falimentuese”.

Në paragrafin (3) pas fjalës “debitori”, presja zëvendësohet me lidhëzën “dhe”, ndërsa fjalët “edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së Financave”, fshihen.

## Neni 20

Dispozita e nenit 170-a paragrafi (4) i këtij ligji, do të miratohet në afat prej 30 ditëve, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Neni 21

Dispozitat e këtij ligji do të zbatohen në procedurat falimentuese, të hapura pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, si dhe në procedurat falimentuese në vijim, e për të cilat deri në hyrje në fuqi të këtij ligji nuk është mbajtur seancë raportuese.

## Neni 22

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, të verifikojë tekstin e spastruar të Ligjit për falimentim.

## Neni 23

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

## 292.

**УКАЗ БР. 87  
ОД 23.03.2004 ГОДИНА**

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001) и член 74 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 62/2002)

Се поставува по мирновремена и воена Формација

За командант на 2. пешадиска бригада во Командата на КОВ во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

полковникот Димов Панче Зоран

ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал,  
лична ВЕС: 31240 ЕМБГ: 3004958450083

До сега: Упатен во школата за национална одбрана во Република Турција.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-326  
23 март 2004 година  
Скопје

Вршител на функцијата  
Претседател  
на Република Македонија,  
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

293.

Врз основа на членовите 42 и 45 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на претседател на Врховниот суд на Република Македонија.

2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“ и во весниците “Нова Македонија“ и “Утрински весник“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-1225/1	Претседател
19 март 2004 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	д-р <b>Љупчо Јордановски</b> , с.р.

294.

Врз основа на членовите 42 и 45 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на претседател на Апелациониот суд во Битола.

2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“ и во весниците “Нова Македонија“ и “Утрински весник“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-1224/1	Претседател
19 март 2004 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	д-р <b>Љупчо Јордановски</b> , с.р.

295.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во апелационите судови (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на двајца судии на Апелациониот суд во Скопје.

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција

и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над девет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“ и во весниците “Нова Македонија“ и “Утрински весник“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-1223/1	Претседател
19 март 2004 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	д-р <b>Љупчо Јордановски</b> , с.р.

296.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/03), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2004 година, однесе

**О Д Л У К А****ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците “Нова Македонија“ и “Утрински весник“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-1222/1	Претседател
19 март 2004 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	д-р <b>Љупчо Јордановски</b> , с.р.

297.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/03), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2004 година, однесе

**О Д Л У К А****ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР**

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден судија на Основниот суд во Дебар.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на



правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“ и „Утрински весник“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1221/1 Претседател  
19 март 2004 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

**298.**

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/03), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ ВО ГЕВГЕЛИЈА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден судија на Основниот суд во Гевгелија.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“ и „Утрински весник“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1220/1 Претседател  
19 март 2004 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

**299.**

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО ГОСТИВАР, ДЕБАР И КАВАДАРЦИ

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на:

- еден судија на Основниот суд во Гостивар;
- еден судија на Основниот суд во Дебар и
- еден судија на Основниот суд во Кавадарци.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција

и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“ и „Утрински весник“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1219/1 Претседател  
19 март 2004 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

**300.**

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија, се разрешува Милојка Калкашлиева, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1218/1 Претседател  
19 март 2004 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

**301.**

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

1. За претседател на Основниот суд во Охрид е избран Љубин Алексијевски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1227/1 Претседател  
19 март 2004 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

**302.**

Врз основа на член 68, став 1, алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 64/03), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2004 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ

1. За судија на Основниот суд во Битола, е избрана Славица Мирковска, самостоен советник во Основниот суд во Битола.

2. За судија на Основниот суд во Охрид, е избран Гоце Јакшовски, претседател на Основниот суд во Дебар.

3. За судија на Основниот суд во Прилеп, е избрана Јованка Иваноска, самостоен судски советник во Основниот суд во Прилеп.

4. За судија на Основниот суд во Струга, е избран Нуредин Лога, адвокат од Струга.

5. За судија на Основниот суд во Велес, е избрана Биљана Јачева, советник во Основниот суд во Велес.

6. За судија на Основниот суд во Дебар, е избран Оруч Абазовски, стручен соработник во Основниот суд во Дебар.

7. За судија на Основниот суд во Неготино, е избран Ацо Ангелковски, адвокат од Неготино.

8. За судии на Основниот суд Скопје I - Скопје, се избрани:

- Катерина Георгиевска, самостоен судски советник во Врховниот суд на Република Македонија,

- Влатко Самарциски, стручен соработник во Врховниот суд на Република Македонија,

- Елизабета Дуковска, стручен соработник во Апелациониот суд во Скопје и

- Шазивар Исеини, адвокат од Гостивар.

9. За судии на Основниот суд Скопје II - Скопје, се избрани:

- Слободан Хаџи Христовски, советник во Апелациониот суд во Скопје и

- Мујдин Бајрами, виш соработник во Министерството за правда - Подрачно одделение - Тетово.

10. За судија на Основниот суд во Тетово, е избран Вела Ибраим, адвокат од Тетово.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1230/1  
19 март 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

#### 303.

Врз основа на член 34 и член 73 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/95, 55/97, 38/02 и 33/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2004 година, донесе

#### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА И ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

##### Член 1

Во Уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/98) во член 28, зборовите: "се формира комисија која" се заменуваат со зборовите: "организационата единица надлежна за вршење внатрешна контрола во Министерството за внатрешни работи".

##### Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-902/1  
23 март 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски**, с.р.

#### 304.

Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за пригодни ковани пари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 11/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2004 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ

1. Во Одлуката за изработување на пригодни ковани пари по повод 100 години од Илинденското востание ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/03) точката 3 се менува и гласи:

"3. Емисијата на пригодните ковани пари од точка 1 потточка а) и б) на оваа одлука е по 1.000 парчиња, а на пригодните ковани пари од точка 1, потточка в) е 500 парчиња."

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-959/1  
23 март 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски**, с.р.

#### 305.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), член 21, став 2, алинеја 3 од Законот за рибарство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/93) и член 50 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2004 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ОДЗЕМАЊЕ ОД КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ОХРИДСКО ЕЗЕРО

1. На АД "Охридска пастрмка" - Охрид му се одзема концесијата на рибниот фонд од риболовното подрачје Охридско Езеро.

2. Правото на користење - концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје - Охридско Езеро се одзема од концесионерот поради неплаќање надоместок за концесијата.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1040/1  
23 март 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски**, с.р.

#### 306.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

#### НАРЕДБА

#### ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗА РАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД КАНАДА

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на следните пратки:

- живи птици;
- еднодневни пилиња;
- јајца за насад;
- семе за вештачко осемнување од живина;
- месо од живина;
- производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба, кои потекнуваат од Канада.

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на месото и производите од месо од живина кои се заклани пред 17 февруари 2004 година.

3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на производи од месо кои се третирани на начин кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Класичната чума кај живината.

4. Условите утврдени со оваа наредба треба да бидат потврдени со меѓународното ветеринарно-здравствено уверение издадено од надлежната служба на земјата извозничка.

5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што се пренесуваат преку границата на Република Македонија, се одземаат и нештетно се отстрануваат.

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на увоз на пратки кои не се влезени во Република Македонија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до влегувањето во сила на оваа наредба, како и на увозот на пратките кои се веќе пратени од земјата извозничка на денот на влегувањето во сила на оваа наредба или кои се веќе на пат.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-2942/1  
22 март 2004 година  
Скопје

Министер,  
Славко Петров, с.р.

### 307.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана на 24 март 2004 година, донесе

#### О Д Л У К А

1. Се укинува член 24 во делот "и доколку истите бидат изградени до 31 декември 2003 година, а ќе бидат ставени во промет до 31 март 2004 година" од Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Убавка Мицова од Скопје, со решение У.бр. 189/2003 од 25 февруари 2004 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 24 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со начелото на владеене на правото и принципот на забрана на ретроактивно дејство на законите утврдено во Уставот.

4. Во текот на постапката Судот утврди дека во член 23 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/1999) е предвидено дека од данокот на додадена вредност се ослободува, помеѓу другото, и прометот на станбени згради и станови, во оној дел во кој истите се користат за станбени цели, со исклучок на првиот промет кој ќе се изврши во период до пет години по изградбата.

Во член 14 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 86/1999) било предвидено дека првиот промет на станбените згради и становите чие градење отпочнало пред 1 април 2000 година се ослободуваат од данок на додадена вредност до 31 декември 2000 година, а даночните обврзници за истиот период го задржуваат правото на одбиток на претходно платениот данок.

Во член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр.8/2001) било предвидено дека во Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/1999, 59/1999, 86/1999 и 11/2000), во членот 30, а кој се однесува на повластената стапка од 5%, се додава точка 12 во која е предвидено дека повластената стапка ќе се применува и на првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе се изврши во период до пет години по изградбата.

Според тоа, со наведените измени како материјално решение, со Законот се вовела повластена даночна стапка од 5% за првиот промет на станбени згради и станови кој ќе се изврши во период од 5 години по изградбата.

Со член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 21/2003), членот 30 се менува на начин што повластената стапка од 5% на првиот промет на станбени згради и станови за становање се укинува.

Во оспорениот член 24 од наведениот закон е предвидено дека "Повластената даночна стапка од 5% ќе се применува и на првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за станбени цели, но само доколку нивната изградба е започната пред денот на влегување во сила на овој закон и доколку истите бидат изградени до 31 декември 2003 година, а ќе бидат ставени во промет до 31 март 2004 година".

Судот, исто така, утврди дека според член 31 став 1 точка 1 од Законот за данокот на додадена вредност, даночниот долг настанува во моментот кога е извршен прометот на доброто, а според став 2, кога плаќањето е извршено пред извршувањето на прометот, време на настанување на даночниот долг е моментот кога е добиено плаќањето во висина на данокот за добиениот износ.

5. Според член 8 од Уставот на Република Македонија темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, меѓу другото, е владеене на правото.

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намиравањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Според член 52 став 4 од Уставот, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

6. Од анализата на наведените законски одредби со кои се уредува режимот на плаќање на данокот на додадена вредност, произлегува дека предмет на оданочување на првиот промет се становите наменети за станбени цели што се извршува во рок од пет години по изградбата како општо правило, независно од тоа за каква стапка ќе се определи законодавецот.

Со член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 8/2001), со кој се менува членот 30, а кој се однесува на повластената стапка од 5%, се доднесување на оспорениот закон во правниот поредок на Република Македонија важело правилото дека овој промет се оданочува со повластена стапка на данок на додадена вредност доколку прометот се изврши во рок од пет години по изградбата.

Според тоа, ова правило за сето време на неговото важење претставувало предвидлива рамка врз основа на која субјектите во правото можеле да ги донесуваат своите одлуки за влегување во правни односи насочени кон изградба и ставање во промет на становите.

Меѓутоа, според мислењето на Судот, законодавецот со оспорениот член ги менува роковите за завршување на изградбата и ставање во промет на становите односно се впушта во уредување на односи кои претходно биле уредени на начин со кој на субјектите во иднина им се гарантирала една воспоставена состојба.

Имено, влегувањето на субјектите во односи за изградба, односно купување на станови со авансно плаќање во време на важење на претходниот правен режим со кој била пропишана стапка од 5% за првиот промет на становите по изградбата, според мислењето на Судот претставува основ да се тврди дека тие субјекти имале легитимни на закон засновани очекувања дека правниот однос и последиците од него во поглед на даночните обврски ќе се заврши така како што тоа било регулирано со претходниот закон.

Со оспорениот член законодавецот не го почитувал тоа што првично го гарантирал и утврдил нови услови и рокови под кои ќе се примени повластената даночна стапка.

7. На подготвителната седница што Судот ја одржа по повод оценувањето на уставноста на оспорениот член, покрај подносителот на иницијативата, учествуваа и претставници на Министерството за финансии и научни работници од Правниот и Економскиот факултет во Скопје.

На подготвителната седница од страна на учесниците во основа беа изнесени две спротивставени мислења во поглед на повратното дејство на оспорената одредба и принципот на заштита на легитимните очекувања.

Според едното мислење оспорената одредба нема повратно дејство, затоа што како момент на настанување на даночната обврска се смета моментот на ставање на станите во промет и нејзината примена не се однесува на веќе извршен промет во минатото.

Според тоа, првиот промет на станите по влегување во сила на законот ќе се оданочува според стапката што тој ја предвидел, која изнесува 18%, а оспорениот член се појавува како погодност за оние кои ја започнале изградбата на станите пред неговото влегување во сила доколку ги исполнат условите предвидени во него.

Според другото мислење, оспорената одредба има повратно дејство без оглед на тоа што моментот на прометот ќе се случи за време на важење на новиот закон, имајќи го предвид фактот што претходниот закон веќе го регулирал идниот прв промет на стани како гарантирана правна ситуација според кој субјектите го одредувале своето однесување односно на субјектите им се гарантирало дека идниот прв промет на станбени згради и стани кои се користат за станбени цели во рок од пет години ќе се оданочува по повластена стапка од 5%.

Воедно, со оспорената одредба според ова мислење се повредува принципот на заштита на легитимните очекувања на субјектите како елемент на начелото на владеење на правото.

8. Од наведените уставни одредби, од извршената анализа на одредбите од Законот за данок на додадена вредност кои се однесуваат на стапката на данокот на додадена вредност, како и фактот што законодавецот повластената стапка од 5% не ја врзува само со започнување на изградбата на станите пред влегување во сила на Законот, туку и со изградбата на станите до одреден временски период, односно нивно ставање во промет до одреден временски период, Судот оцени дека оспорената одредба од Законот има повратно дејство, без оглед на тоа што моментот на прометот ќе се случи во време на важење на Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003). Ова од причини што претходниот закон веќе го регулирал идниот промет на станите како гарантирана правна ситуација според која субјектите го одредувале своето однесување и влегле во соодветни правни односи, кои не само што се од крајно сериозна природа според нивните инвестициони импликации, туку имаат и релативно траен правен ефект.

Поради тоа, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со принципот на забрана на повратно дејство на законите.

Воедно, Судот оцени дека со оспорената одредба во делот во кој се утврдени нови услови и рокови за користење на повластената даночна стапка се доведува во прашање и принципот на правната сигурност како елемент на владеење на правото, односно се повредуваат врз закон заснованите легитимни очекувања на субјектите дека правните односи и последиците од нив во поглед на даночните обврски ќе се завршат на начин предвиден со одредбите што биле законска рамка за нивно настанување, поради што Судот оцени дека таа не е во согласност и со начелото на владеење на правото.

9. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

10. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 189/2003  
24 март 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р.

## АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

### 12.

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01 и 85/03), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17.03.2004 година, донесе,

### О Д Л У К А ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС- МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ- ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 2004 ГОДИНА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

#### Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување се распоредуваат во основници на осигурување според висината на катастарскиот приход, и тоа:

Ред. бр.	Катастарски приход (во денари)	Месечна основница на осигурување
1.	до 400,00	3.670,00
2.	од 400,01 до 900,00	5.900,00
3.	од 900,01 до 2.000,00	6.735,00
4.	од 2.000,01 до 4.500,00	7.484,00
5.	од 4.500,01 до 7.000,00	8.231,00
6.	над 7.000,01	9.055,00

#### Член 3

Основниците од член 2 на оваа одлука се усогласени со планираниот пораст на платите согласно макроекономската политика за 2004 година.

#### Член 4

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари заклучно со 31 декември 2004 година.

Бр. 02-1628/1  
19 март 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
Ленка Балаловска, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.  
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.  
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.